



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Раконисите се испраќаат во дуплика-
т на адреса: "Службен весник на
НРМ" — Скопје, и не се враќаат.

СКОПЈЕ
Среда, 14 ноември 1951 година
Број 30 Год. VII

Овој број чини 16 дин. Претплата
за 1951 година изнесува 350 дин.
Чековна сметка број 801.901702

124

УКАЗ

Врз основа на чл. 73 т. 4 од Уставот на НРМ а во
врска со чл. 5 т. 7 од Законот за Президиумот на На-
родното собрание на НРМ, Президиумот на Народното
собрание на НРМ го прогласува Законот за усогласу-
вање прописите за прекршоци од законите на Народна
Република Македонија со Основниот закон за прекр-
шоци, што го донесе Народното собрание на НРМ на
седницата од 15 октомври 1951 година, а кој, што
гласи:

ЗАКОН

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ ПРОПИСИТЕ ЗА ПРЕКРШОЦИ ОД ЗАКОНИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕ- ДОНИЈА СО ОСНОВНИОТ ЗАКОН ЗА ПРЕКРШОЦИ

Член 1

Со овој Закон посебните прописи за прекршоци
од законите на Народна Република Македонија се до-
ведуваат во согласност со одредбите од Основниот за-
кон за прекршоците донесен на IV редовно заседание
(од Второ свикување) на Народната скупштина на
ФНРЈ на 28 септември 1951 година и тие прописи се
пречистуваат.

Член 2

Во прописите за прекршоци во поодделните за-
кони се извршуваат следните изменувања и дополну-
вања:

I

1) Во Законот за избор народни пратеници на На-
родното собрание на Народна Република Македонија
од 5 јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр.
17/50)

Член 74 се укинува.

Член 75 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со зат-
вор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој при гласањето се држи непристојно или от-
како гласа односно откако се утврди дека не е внесен
го постојаниот избирачки список по опомена од прет-
седателот на избирачкиот одбор нејќе да ја напушти
зградата во која се гласа;

2) кој противно на забраната од член 14 на овој
Закон точи или на било кој друг начин дава алкохолни
пијалоци."

2) Во Законот за избор одборници на народните
одбори од 26 октомври 1949 година ("Службен весник
на НРМ" бр. 22/49)

Член 89 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со зат-
вор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој при гласањето се држи непристојно или
откако гласа, односно откако се утврди дека не е
внесен во постојаниот избирачки список, по опомена
од претседателот на избирачкиот одбор нејќе да се
уклони од зградата во која се гласа;

2) кој противно на забраната од член 47 на овој
Закон точи или на некој друг начин дава алкохолни
пијалоци."

3) Во Законот за одзивање на народните прет-
ставници од 29 декември 1947 година ("Службен вес-
ник на НРМ" бр. 2/48) изменет и дополнет со Зако-
нот од 26 октомври 1949 година ("Службен весник
на НРМ" бр. 22/49)

Член 28 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со зат-
вор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој при гласањето се држи непристојно или
откако гласа односно откако се утврди дека не е вне-
сен во постојаниот избирачки список по опомена од
претседателот на избирачкиот одбор нејќе да ја на-
пушти зградата во која се гласа."

4) Во Законот за прекршоците против јавниот
ред и мир ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49)

Член 1 се изменува и гласи:

Прекршок против јавниот ред и мир врши тој
што со своето поведение или постапки го нарушува
нормалниот начин на животот на граѓаните, пречи на
движењето и сообраќајот по улиците и другите јавни
места, внесува немир меѓу граѓаните, го нарушува јав-
ниот морал, пречи на правилното ползување на јавни-
те објекти и станбени згради, го врви времето во лен-
ствување, пречи на одморот на граѓаните или на друг
начин ја нарушува општествената дисциплина и ми-
рот на граѓаните.

Член 2 се изменува и гласи:

За прекршок против јавниот ред и мир ќе се
казни:

1) кој на јавно место се тепа, кара, вика, се
држи непристојно;

2) кој на јавно место се држи на особено дрзок,
мангупски начин, навредувајќи ги граѓаните или нару-
шувајќи го нивниот мир;

3) кој дозволи во негови простории или на негово
земјиште да се одржи непријавен или забранет јавен
скуп;

4) кој ја крши наредбата на надлежниот држа-
вен орган за забрана да се пристапува или задржува
на одредено место;

5) кој се занима со вражење, баење, прорекнување
на судбина, толкување на соншта и слични обману-
вања;

6) кој изнесува или преносува лажни вести со
кои се нарушува мирот и спокојството на граѓаните;

7) кој ги омаловажува државните органи, односно
службените лица при вршењето или во врска со врше-
њето на службата или нивните законити наредби;

8) кој кине, замачкува или на друг начин оштети
или отстрани јавно истакнати објави на државните ор-
гани или општествените организации;

9) кој дава алкохолен пијалок на пијано лице
или на малолетник под 16 години;

10) кој ги повреди прописите за јавните патишта,

плоштади, пристаништа, паркови и места за излети, издадени за нивното одржување или за ред на нив, доколку за овие прекршоци казната не е одредена со други прописи;

11) кој, иако е способен за работа, ја избегава работата и го врви животот во ленствување;

12) кој се оддава на пијанство на јавно место;

13) кој се оддава на комар, проституција или питување;

14) кој позволува да се врши блудничење во негови простории;

15) кој измачува, претоварува животни или на друг штетен начин постапува со нив, или кој неопрезно држи опасни животни;

16) кој стави пред зграда или оградилни на зграда или на ограда уредај или предмет што може да го повреди минувачот или да му нанесе некоја друга штета, или кој такви предмети исфрла на улица;

17) родител или старател чии деца или штитеници поради занемарено грижење го нарушуваат редот и мирот;

18) родител или старател што ги постакува децата или штитениците да вршат прекршоци одредени со овој Закон;

19) кој неовластено пука од огнестрелно оружје, пали рекеџи или сличен експлозивен или лесно запалив материјал или на друг сличен начин го нарушува мирот на граѓаните."

Член 3 се изменува и гласи:

"Сторителот ќе се казни:

1) за прекршоците од точка 2,3,5,6,11 и 13 од член 2 на овој Закон со затвор до 30 дена.

2) за прекршоците од точка 1,7,9,18 и 19 од член 2 на овој Закон со парична казна до 5.000 динари или со затвор до 15 дена.

3) за прекршоците од точка 4,8,10,12,14 и 16 од член 2 на овој Закон со парична казна до 2.000 динари или со затвор до 10 дена.

4) за прекршоците од точка 15 и 17 од член 2 на овој Закон со парична казна до 1.000 динари."

По член 3 се додава нов член 4 што гласи:

"За прекршоците од точка 2,5 и 13 од член 2 на овој Закон покрај казната може да се изрекне и заштитна мерка протерување во местото на поранешниот боравак или во местото на раѓањето во траење до шест месеци или протерување од одредено место или крај во траење од шест месеци.

Ако сторителот на прекршокот е малолетник против него може да се изрекне само заштитна мерка упатување на боравак во местото на боравак на неговиот родител или старател во траење до шест месеци."

По новиот член 4 се додава нов член 5 што гласи:

"Кога во текот на кривична постапка за кривични дела на загрозување територијалната целост и независноста на државата, учествување во непријателска дејност против Федеративна Народна Република Југославија, удружување против народот и државата или непријателска пропаганда, иследниот орган најде дека делото на сторителот ги нема сите обележја на кривично дело, но дека извршувањето на дејството укажува на потреба да се применат воспитни мерки спрема окривениот и да се спречи неговото штетно влијание на други, предметот ќе го достави до советот за прекршоци при Министерството за внатрешни работи, кое спрема тоа лице може да изрекне заштитна мерка упатување на боравак во одредено место во траење од шест месеци до две години.

Пред доставувањето на предметот на советот за прекршоци иследниот орган ќе побара мислење од

јавниот обвинител. Ако јавниот обвинител најде дека во дејството на окривениот постојат обележја на кривично дело, кривичното гонење ќе се продолжи.

Против решението за упатување на боравак во одредено место лицето против кое е изречена оваа заштитна мерка може да се жали во рок од 8 дена до Советот за прекршоци при Министерството за внатрешни работи на ФНРЈ. Жалбата не го запира извршувањето на решението."

Лицето на кое се применува заштитната мерка од став 1 од овој член се упатува во место што ќе го одреди Министерството на внатрешни работи. Поблиски прописи за извршувањето на оваа мерка пропишува Министерот за внатрешни работи.

Министерот за внатрешни работи може да го укине понатамошното извршување на оваа мерка и пред истекот на времето за кое е таа одредена, ако се покаже дека не е потребно таа мерка да се извршува понатаму спрема лицето против кое е таа одредена."

Член 4 станува член 6, се менува и гласи:

"Приредувачите на јавни скупови (состаници, забави, поворки и сл.) што не потпаѓаат под одредбите од член 20—25 од Законот за здруженијата, соборите и другите јавни скупови должни се таквите приредби да ги пријават до надлежното поверенство за внатрешни работи на околинскиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор најмалку 48 часови пред одржувањето. Во пријавата мора да се спомене целта, местото и времето на одржувањето на јавната приредба.

Надлежниот орган за внатрешни работи до кого е поднесена пријавата може да го забрани одржувањето на приредбата ако постои опасност за загрозување на јавниот ред и мир.

Кој приредува, одржува или помага приредување или одржување на непријавени или забранети јавни скупови споменати во став 1 од овој член, ќе се казни со парична казна до 2.000 динари или со затвор до 15 дена."

По новиот член 6 се додава нов член 7, што гласи:

"Доброволни прилози не смеат да се собираат без одобрение од надлежниот државен орган.

За собирање на доброволни прилози на подрачјето на околинскиот народен одбор или на народниот одбор на град одделен од составот на околинјата, одобрение дава поверенството на внатрешни работи на околинскиот (градскиот) народен одбор, а за собирање на доброволни прилози на подрачјето на Народна Република Македонија одобрение дава Министерството на внатрешни работи;

Кој собира доброволни прилог без одобрение на надлежниот државен орган ќе се казни со затвор до 30 дена. Прилозите собрани без одобрение ќе се одземат во полза на фондот од член 9 од Основниот закон за прекршоците."

Сегашниот член 5 станува член 8, а сегашните членови 6,7 и 8 се укинуваат.

Во Законот за изработување штембили, печати и жигови на Територијата на Народна Република Македонија од 10 септември 1946 година (Службен весник на НРМ" бр. 29/46) потврден со Законот од 30 декември 1947 година (Службен весник на НРМ" бр. 3/48)

Член 6 се изменува и гласи:

"Со затвор до 30 дена или парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок кој неовластено изработува печати, шлембили или жигови на државни органи воопшто.

Со истата казна ќе се казни и овластен печаторезец што изработува печати, штембили и жигови во број поголем од назначениот.

Освен казната а под условите од Основниот за-

кон за прекршоците, може да се изрекне и заштитна мерка одземање предметите или машините со кој е извршен прекршокот."

6) Во Законот за одредување имиња на населените места, улиците и плоштадите и за нумерирање на куќите од 30 декември 1947 година ("Службен весник на НРМ" бр. 2/48) изменет и дополнет со Законот од 26 октомври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 22/49).

Член 11 се изменува и гласи:

"Кој симне, расипе или измачка табла со број или име на место, улица, плоштад или кука, како и кој не му ги соопшти на надлежниот народен одбор промените наведени во член 10 од овој Закон ќе се казни со парична казна од 1.000 динари".

7) Во Законот за воведување во градовите системот на дозволи за бораок од 7 јули 1947 година ("Службен весник на НРМ" бр. 24/47)

Член 6 се изменува и гласи:

"За повреда на прописите од чл. 2 и член 5 од овој Закон прекршителите ќе се казнат со парична казна до 6.000 динари или со затвор до 20 дена."

8) Во Законот за држење и носење на оружје од 26 октомври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 22/49).

Член 13 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок кој на друг му даде на послуга оружје за кое има дозвола.

Оружјето што е дадено во послуга ќе се одземе."

9) Во Законот за забрана носењето на зар и фереце од 5 јануари 1951 година ("Службен весник на НРМ" бр. 1/51)

Член 3 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 6.000 динари или со затвор до 20 дена ќе се казни за прекршок:

а) жена што носи зар или фереце односно што си го покрива лицето;

б) оној што од свој домашен бара да носи зар или фереце односно да си го покрива лицето."

10) Во Законот за одржување на станбените згради од 5 јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 19/50)

Член 45 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) сопственикот (уживателот) односно управителот на зграда, а доколку зградата има настојник настојникот, ако навреме не пријави на месниот односно градскиот (реонскиот) народен одбор потреба од поголема поправка, та поради неизвршувањето на поправката настани знатна штета на зградата;

2) наемателот или друг станар поради чија груба негрижливост во употребувањето и чувањето на станбените или работните простории настани поголема штета;

3) кој без дозвола од надлежниот орган претворува станбени простории во работни и обратно или употребува вакви простории во други цели освен во станбени односно работни, или врши преправки со кој се смалува просторот за станување или за работење;

4) наемателот или други станар што без дозвола од надлежниот орган употребува поедини станбени или работни простории противно на нивната намена така што со тоа се нанесува штета на тие простории;

5) наемателот или друг станар што не ги извести навреме сопственикот односно управителот на зградата за потребата од поголема поправка во својот стан или на зградата, та поради неизвршувањето на поправката настани знатна штета;

6) кој го спречува извршувањето на поправката според прописите од овој Закон."

Член 46 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 4.000 динари ќе се казни сопственикот односно управителот на зграда а ако зградата има настојник настојникот што во одреден срок не му пријави на надлежниот орган неправилна употреба на станбени или работни простории или нивните уреди а со која на овие им се нанесува значителна штета (чл. 25)."

II

11) Во Законот за занаетчиството од 5 јануари 1951 година ("Службен весник на НРМ" бр. 3/51)

Член 170 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој бесправно води занаетчиска радња или обавува занаетчиска дејност;

2) кој обавува работи што не спаѓаат во занаетчиската струка за која е основана радњата или работилницата односно издадена дозволата;

3) кој без оправдани причини одбие да прими на работа занаетчиски ученик;

4) кој изработува производи или врши услуги од лош квалитет;

5) кој нерационално го троши дадениот му материјал;

6) кој не дава точни податоци за состојбата на радњата или работилницата што ја води;

7) кој без оправдани причини ја прекрати работата или не постави работородач."

Член 171 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 4.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) кој прими на работа помошен персонал без документите пропишани со закон или други правни прописи;

2) кој во поглед истакнувањето или содржината на натписот на радњата или работилницата постапи противно на одредбата од член 46 на овој Закон;

3) кој не пријави промена на седиштето на радњата или работилницата или во текот на радњата не пријави промена што е должен да ја пријави по прописите на овој Закон;

4) кој обавува занаетчиска радња во простории за кои претходно не прибави посебно одобрение по чл. 53 на овој Закон;

5) кој не води или неуредно води работни книги предвидени во чл. 54 на овој Закон;

6) сопственик на приватна занаетчиска радња или работилница кој без претходна пријава од член 120 на овој Закон продолжи да води радња што привремено престане да ја води."

Член 172 се изменува и гласи:

"Против лицето што е повеќе пати казнено за прекршок од точка 1 на член 170 од овој Закон може освен со предвидената казна за прекршокот и под условите од Основниот закон за прекршоците да се изрекне и заштитната мерка одземање на алатот, приборот и суровините со кои бесправно врши занаетчиски работи."

12) Во Законот за забранувањето држењето кози на територијата на Народна Република Македонија од 24 ноември 1948 година ("Службен весник на НРМ" бр. 38/48)

Член 6 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок лицето кое ги повреди прописите од член 1, став 1 член 4 и став 1 на член 5 од овој Закон, како и прописите донесени на основа став 3 од член 5 и член 7 на овој Закон;

За псвреда на член 1 може, под условите од Основниот закон за прекршоците, да се изрече и заштитна мерка одземање на козите.

Со парична казна до 3.000 динари или со затвор до 10 дена ќе се казни за прекршок лицето кое држи непријавени сански кози или кое ги повреди прописите донесени на основа став 2 од член 2 на овој закон."

13) Во Законот за шумите од 26 октомври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 23/49)

Член 48 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

Кој без дозвола сече борови дрва пред смоларењето.

Освен казната, а под условите од Основниот закон за прекршоците може да се изрече и заштитна мерка одземањето на орудието со кое е извршен прекршокот."

"Член 49 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 6.000 динари или со затвор до 20 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој не изврши мерки пропишани за сузбивање заразни болести на шумски дрвја или инсекти штетни за шумите односно мерки за отклонување опасност од тие болести и инсекти;

2) кој во намера себе или на друг да му прибави противправна имовинска полза обори во шума или извон шума едно или повеќе стебла и со тоа причини штета што ненадминува 2.000 динари;

3) кој не се придржува за прописите од шумско-урегајните елаборати;

4) кој противправно стапи во посед на државно или задружно земјиште;

5) кој во помал обем лупи кора на стебла во шума.

Освен казната и под условите од Основниот закон за прекршоците може за овие прекршоци да се изрече и заштитна мерка одземање на орудието со кое прекршокот е извршен."

Член 50 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 3.000 динари или со затвор до 10 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој врши пасење или жирење противно на одредбите на овој Закон или на наредбите на надлежните државни одгани;

2) кој оштетува дрво во шума со засечување, пресечување, пилење, зарезување, искорнување, вадење деланки, дупчење, кастрење, пререзување врвот или на друг начин;

3) кој излупи кора од оборено дрво или присвои излупена кора, или неовластено збира суви лисја, маовина или вади пенушки, собира смола како и кој во туѓа шума собира оборени суви гранки без одобрение од надлежниот државен орган односно сопственикот;

кој сече, преработува или извезува дрво од шума след рокот одреден за сечење;

5) кој не го пријави појавувањето на заразни болести или инсекти штетни за шума која е негова сопственост или во негов посед или во негово управување;

6) кој врши проредување или чистење на шума во текот на првите два месеца по почетокот на вегетацијата;

7) кој врши сечење пред да се изврши обележување на стеблата со жиг односно кој врши чисто сечење пред да се изврши просторното обележување на површините одредени за тоа сечење.

Освен казната и под условите од Основниот закон за прекршоците може да се изрече и заштитна

мерка одземање на орудието со кое е извршен прекршокот."

Член 52 се укинува.

14) Во Законот за пошумувањето од 5 јануари 1951 година ("Службен весник на НРМ" бр. 1/51).

Член 21 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 6.000 динари или со затвор до 20 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој во одреден срок не ги пошуми одредените поврнини;

2) кој во пошумените поврнини уништи или оштети фиданки;

3) кој пушта добиток во пошумени земјишта во кои е забранено пасењето;

4) кој во пошумени површини уништува, оштетува или преместува знаци од член 17 на овој Закон."

15) Во Законот за созбивање молската штета од 5 јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 16/50)

Член 13 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 6.000 динари или со затвор до 20 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој противно на установениот ред премине пеци или со кола односно тера добиток преку туѓо обработено или за обработување приготвено земјиште или на такво земјиште пушта добиток да пасе;

2) кој на створено поле остави добиток без чувар или го повери на неспособно лице, пак добитокот направи штета на туѓ полски имот;

3) кој остави без надзор малолетник што му е поверен или друго неспособно лице што не одговара за прекршок пак овоа со некое забранено дејание направи штета на туѓ полски имот;

4) кој на туѓо земјиште фрла или растовара камења, земја, отпадоци или друга нечистотија;

5) кој растура, расфрлува или урисува в поле сложени туги плодови (крстени, пластови, камари, стогови навилци и сл.)

Ако штетата причинена со прекршок од предниот став не надминува 500 динари учинителот ќе се казни со парична казна до 1.000 динари или со затвор до 5 дена."

Член 14 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 2.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) кој истапи, сруши, уништи или оштети на туѓ полски имот направен плот, ограда, жива ограда или поставен знак или колиба или друга слична заградена просторија што служи за сместување на земјоделски алати, средства и прибори за земјоделска работа;

2) кој прекопа, закопа, засипе или на друг начин оштети туѓи полски посеви, полско патче, насип, јаз или канал на туѓи полски имоти;

3) кој скине, искорени, ископа или обере туѓи полски плодови, зарзават, овоштие или трева;

4) кој искрши, исече, искине или на друг сличен начин оштети туѓо овошно дрво, лоза или дрво што се наоѓа извон шума;

5) кој скрши, расипе употреби или на друг начин го направи неупотреблив друг земјоделски алат, справа или прибор за земјоделска работа што се чува в поле.

Во случај на поврат, како и ако од дејанието настапиле потешки последици или оно укажува на поголема опасност, учинителот на прекршок од предниот став ќе се казни со парична казна до 3.000 динари или со затвор до 10 дена."

Член 15 се укинува.

Член 20 се укинува.

Член 25 се изменува и гласи:

Органот надлежен за водење административно-казнена постапка во прва степен мора по пријавата за прекршок од овој Закон да постапува брзо и решение да донесе во срок од 15 дена по приемот на пријавата.

16) Во Законот за ловот од 18 април 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 10/49)

Член 50 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 6.000 динари или со затвор до 20 дена ќе се казни за прекршок:

- 1) кој лови без дозвола за лов;
- 2) кој на друго лице му остана дозвола за лов;
- 3) кој лови на државно ловиште или на ловиште на друга ловечка организација ако за тоа нема дозвола;
- 4) кој намерно го спречува исполнувањето на планот на лов;

5) кој намерно поднесува неточни податоци за ловот и за состојбата на дивината на ловиште;

6) кој врши лов со недозволено оружје, муниција и други средства и начини;

7) кој во хајка намерно убие дивина што не е предмет на хајката;

8) кој труе незаштитена дивина без одобрение или противно на одредбите од надлежните државни органи на чие подрачје се врши труењето;

9) кој не се придржува за одредбите издадени од надлежните државни органи за продавање, купување, препродавање и превоз на жива или убиеца дивина;

10) кој уништува или расипува легла и гнезда на заштитената дивина, уништува или продава јајца од заштитена перјана дивина или без одобрение од надлежниот орган вади јајца од гнезда на таква дивина, како и кој лови птици — певици или други полезни диви птици или уништува или вади јајца од гнезда на такви птици;

11) кој со пушка оди по туѓо ловиште извон јавните патишта и патеки или со полна пушка оди по јавни патишта и патеки низ туѓо ловиште;

12) кој лови дивина по ораници, ливади, лозја, тутуништа, градини и бостаништа во време кога ловењето не е допуштено, како и кој неоправдано го спречува ловењето во овие земјишта во време кога ловењето е допуштено;

13) членовите на ловечки друштва и граѓаните што не се одзоваат на позив од надлежниот орган за учествување во хајка или што не постапуваат по напатствијата од раководителот на хајката;

14) кој во ловиште по позив од ловопазителското или надзорничкото особље не се легитимира или му каже лажно име;

15) кој не пријави ранена висока дивина но ја остави во свое или туѓо ловиште;

16) кој фака, пренесува, присвојува или склонува заотрована храна оставена за труење на незаштитена дивина;

17) кој со стадо води овчарско куче без прописан клип;

18) кој лови со кучиња — бракилици или со други кучиња во одредени подрачја (член 18 на овој Закон);

19) кој прекрши забрана за поединечно ловење.

Освен казната, а под условите од Основниот закон за прекршоци може да се изрекне и заштитна мерка одземање предметот (оружјето) со кој е извршен прекршокот.

Ако од прекршокот настанале потешки последици може од учинителот да се одземе дозволата за лов за одредено време или трајно.

17) Во Законот за рибарство од 5 јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 21/50)

Член 40 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој загадува риболовна вода со материи или средства што штетно дејствуваат на рибата или не одржува во исправна состојба уреди за пречистување на употребена вода пред да ја пушти истата во риболовната вода или употребената вода не ја пречисти во смисла на член 16 од овој Закон;

2) кој со цел да лови риба, преградува, црпи или одвратува риболовна вода или на било кој начин го спречува враќањето на рибите од поплавено земјиште во риболовна вода;

3) кој неовластено лови риба на рибни ловишта;

4) кој збира икра или расипува или уништува икришта;

5) кој лови риба со огнестрелно оружје или со сирава чија употреба е забранета."

Член 41 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 3.000 динари или со затвор до 10 дена ќе се казни за прекршок:

1) кој лови риба без дозвола или лови со туѓа дозвола за риболов или со справи за кои нема дозвола;

2) кој на друг му продаде своја дозвола за риболов или му ја даде да се послужи, како и кој се најде на риболовна вода или во нејзина непосредна близина со рибарски справи без дозвола за риболов а тоа не може да го оправда;

3) кој лови риба во риболовни води во кој ловењето е забрането како и кој биде затечен покрај вакви води со риболовни справи а тоа не може да го оправда;

4) кој неовластено пушта во риболовна вода такви врсти риби какви во неја не постојат;

5) кој топи лен или коноп во риболовна вода извон местото одредено за тоа од извршниот одбор на надлежниот околински односно градски (реонски) народен одбор;

6) кој продаде или стави во промет риба уловена со материи или средства поменати во член 40 од овој Закон."

Член 42 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 3.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) кој на овластено лице му го спречува пристапот до местото за риболов и употребата на земјиште за риболов по должината на риболовната вода;

2) кој на надлежниот орган не му дава податоци за количината и врстите на уловена риба или му дава неточни податоци или податоците ги дава нередовно, односно спротивно на прописите за нивното доставување;

3) кој на надлежно службено лице му ускрати преглед на уловена риба."

Член 43 се изменува и гласи:

"Под условите од Основниот закон за прекршоците освен казната за прекршоците од член 40, 41 и 42 од овој Закон ќе се изрекне и заштитната мерка одземање на уловот, средствата и справите за ловење риба.

Во случаите од став 1 од овој член може со обзир на околностите под кој е извршен прекршокот и особините на учинителот да се изрекне и одземање на дозволата за ловење риба и тоа за одредено време или за секогаш.

Одземение средства и алати ќе се предадат на употреба на најблиското рибарско претпријатие односно државно земјоделско стопанство по правосилноста на решението за казната.

Рибата уловена во време на ловостој и уловената риба под одредената минимална големина веднаш ќе

се врати уште на самото место во водата ако е жива, а останатата риба уловена противно на прописите од овој Закон ќе се продаде веднаш. Ако учинителот на прекршокот биде ослободен од одговорност парите добиени од продажбата на рибата ќе му се предадат. Во противен случај тие пари одат во полза на буџетот на околискиот односно градскиот (реонскиот) народен одбор."

Член 45 се укинува.

III

18) Во Законот за државните архиви од 5 јануари 1951 година ("Службен весник на НРМ" бр. 1/51)

Член 17 се изменува и гласи:

"Со парична казна до 10.000 динари или со затвор до 30 дена ќе се казни за прекршок одговорниот раководител односно друго одговорно лице во надлештво, установа или организација, како и секој поединец:

1) кој не го чува совесно историско-архивскиот материјал што се наоѓа кај него во надлештвото, установа или организацијата или не го обезбеди од расипување или уништување;

2) кој на овластените службеници од државните архиви им оневозможува да вршат надзор над чувањето на историско-архивскиот материјал;

3) кој не ја обавести надлежната државна архива за историско-архивскиот материјал што се наоѓа при него;

4) кој на органите од државната архива им оневозможува да се служат со историско-архивскиот материјал што се наоѓа при него или во надлештво, установа или организација;

5) кој без претходно одобрение од надлежниот државен орган изнесе историско-архивски материјал надвор од Народна Република Македонија во некоја друга народна република во ФНРЈ;

6) кој без одобрение објавува историско-архивски материјал."

Член 3

Со влегувањето во сила на овој Закон се укинуваат сите одредби со кои е одредена надлежност за водење административно-казнена постапка, доколку се во спротивност со Основниот закон за прекршоци.

Член 4

Овој Закон влегува во сила со денот на влегувањето во сила на Основниот закон за прекршоци.

У. бр. 30

Скопје, 16 октомври 1951 година

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија.

Секретар,
Мито Димитриевски, с.р

Претседател,
Страхил Гигов, с.р.

125

УКАЗ

Врз основа на чл. 73, т. 4 од Уставот на Народна Република Македонија, а во врска со чл. 5, т. 7 од Законот за Президиумот на Народното собрание на НРМ. Президиумот на Народно собрание на НРМ го прогласува Законот за усогласување кривично-правните одредби од законите на Народна Република Македонија со Кривичниот законик, што го донесе Народното со-

брание на НРМ на седницата од 15 октомври 1951 година, а кој што гласи:

ЗАКОН

ЗА УСОГЛАСУВАЊЕ КРИВИЧНО-ПРАВНИТЕ ОДРЕДБИ ОД ЗАКОНИТЕ НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА СО КРИВИЧНИОТ ЗАКОНИК

Член 1

Кривично-правните одредби од законите на Народна Република Македонија се усогласуваат со Кривичниот законик како следува:

I

1) Во Законот за избор народни пратеници на Народното собрание на Народна Република Македонија од 5 јуни 1950 година ("Службен весник на НРМ" бр. 17/50)

Член 73 се изменува и гласи:

"Со парична казна или со затвор до една година ќе се казни за кривично дело:

1) кој со поткупување влијае на избирач да не гласа или да гласа по туѓа волја или да потпише кандидатура или да го одрекне својот потпис на иста;

2) избирач што при едни исти избори гласа или се обиде да гласа повеќе од еден пат, како и избирач што гласа или се обиде да гласа вместо друг под негово име;

3) кој на било каков начин ја повреди тајноста на гласањето;

4) кој го нападне избирачкиот одбор, изборната комисија или некого од нивните членови или претставителот на кандидат или на било кој друг начин ја смеќава работата на избирачкиот одбор или изборната комисија;

5) кој на избиралиште дојде под оружје или со некое опасно оружје, како и кој без дозвола од претседателот на избирачкиот одбор нареди да се доведе оружана сила на избиралиштето или ја доведе без негова наредба;

6) кој уништи, прикрие, оштети или однесе некаква исправа за изборите или макар каков предмет што служи за изборите, или го измени бројот на гласовите со додавање, одземање или на некај друг начин, или неовластено измени кандидатура откако ја потпишале подносителите.

Член 76 се укинува.

Член 77 се изменува и гласи:

"Постапката за делата од овој Закон е хитна".

Во член 78 став 2 наместо "јавен обвинител" се става "орган за водење кривична односно административна казнена постапка."

2) Во Законот за избор одборници на народните одбори од 26 октомври 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 22/49)

Член 88 се изменува и гласи:

"Со парична казна или со затвор до една година ќе се казни за кривично дело:"

1) кој со поткупување влијаел на избирач да не гласа или да гласа по туѓа волја, или да потпише кандидатска листа или да го одрече потписот на истата;

2) кој што при едни исти избори гласа или се обиде да гласа повеќе од еден пат, како и кој гласа или се обиде да гласа на место друг под негово име;

3) кој на било каков начин ја повреди тајноста на гласањето;

4) кој го нападне избирачкиот одбор, изборната комисија или некого од нивните членови или претставителот на кандидат, или на било каков друг начин ја смеќава работата на избирачкиот одбор или изборната комисија;

5) кој на избиралиште дојде под оружје или со некое опасно орудие, како и кој без дозвола од претседателот на избирачкиот одбор нареди на избиралиштето да се доведе оружана сила или ја доведе без негова наредба;

6) кој уништи, прикрие, оштети или однесе некаква исправа за изборите или макар каков предмет што служи за изборите, или го измени бројот на гласовите со додавање, одземање или на некој друг начин, или неовластено измени кандидатска листа откако подносителите веќе ја потпишале.“

Член 90 се укинува.

Член 91 се изменува и гласи:

„Постапката по делата од овој Закон е хитна.“

Во член 92 став 2' наместо „јавниот обвинител за поведување кривична постапка“ се стават зборовите „органот надлежен за поведување кривична односно административно-казнена постапка.“

3) Во Законот за одзивање на народните претставници од 29 декември 1947 година („Службен весник на НРМ“ бр. 2/48) изменет и дополнет со Законот од 26 октомври 1949 година („Службен весник на НРМ“ бр. 22/49)

Член 27 се изменува и гласи:

„Со парична казна или со затвор до една година ќе се казни за кривично дело:

1) кој со поткупување влијае на избирач да гласа за одзивање или против одзивање или да потпише предлог за одзивање односно да одрече давање на потпис;

2) кој при гласање за одзивање на народен претставник гласа или се обиде да гласа повеќе од еден пат, како и кој гласа или се обиде да гласа наместо друг под негово име;

3) кој на било каков начин ја повреди тајноста на гласањето;

4) кој го нападне избирачкиот одбор, изборната комисија или неког од нивните членови или претставителот на народен претставник за чие одзивање се гласа, или на кој да било друг начин ја смекава работата на избирачкиот одбор или изборната комисија;

5) кој на избиралиште дојде со оружје или со некако опасно орудие и кој без позив од претседателот на избирачкиот одбор нареди да се доведе оружана сила на избиралиштето или ја доведе без негова наредба;

6) кој уништи, прикрие, оштети или однесе некаква исправа за гласање или макар каков предмет што служи за гласање или го измени бројот на гласовите со додавање, одземање или на друг начин, или неовластено измени предлог за гласање за одзивање или некоја друга исправа во врска со гласањето за одзивање.“

Член 29 се изменува и гласи:

„Постапката за делата од овој Закон е хитна.“

Во член 30 став 2 наместо „јавниот обвинител поради покренување на кривична постапка“ се става „органот за водење на кривична односно административно-казнена постапка.“

4) Во законот за Илинденската споменица од 5 јуни 1950 година („Службен весник на НРМ“ бр. 16/50)

Во член 2 став 3 се бришат зборовите „по Законот за кривичните дела.“

Во член 8 став 1 наместо „со поправителна работа до два месеца, а во потешките случаи со лишеније од слобода до шест месеци“ се става „со затвор до 20 дена, а во потешките случаи со затвор до шест месеци.“

Став 2 од овој член се укинува.

5) Во Законот за илинденските пензии од 27 јули 1946 година, потврден со Законот од 2 јануари 1948

година — пречистен текст („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48)

Точка 6 на член 3 се брише;

Точка 7 на член 4 се брише;

Точка 4 на член 4 се изменува и гласи:

„д) биде осуден за кривично дело против народот и државата“

Во член 4 се додава нов став кој гласи:

„Илинденската пензија не му се исплатува на оној ползувател што е осуден на казна строг затвор или затвор подолг од шест месеци, за времето додека е издржува таа казна.“

6) Во Законот за забрана да се носи зар и фереце од 5 јануари 1951 година („Службен весник на НРМ“ бр. 1/51)

Насловот на Законот се изменува и гласи:

„Закон за забрана носење зар и фереце.“

Во член 4 првата реченица се изменува и гласи:

„Со парична казна или со затвор до една година ќе се казнат за кривично дело.“

Член 6 се укинува.

7) Во Законот за држење и носење оружје од 26 октомври 1949 година („Службен весник на НРМ“ бр. 22/49)

Член 14 се укинува.

8) Во Законот за давање амнестија и помилување од 2 јануари 1948 година („Службен весник на НРМ“ бр. 3/48)

Во член 4 се додава нов став кој гласи:

„Постапката за помилување со кое се дава ослободување од кривично гонење (чл. 85 од Кривичниот законик) може да се поведе само по службена должност.“

II.

9) Во Законот за национализација на големите сточни поседи од 31 март 1948 година („Службен весник на НРМ“ бр. 11/48)

Член 5 се укинува.

10) Во Законот за одржување станбените згради од 5 јуни 1950 година („Службен весник на НРМ“ бр. 19/50)

Член 44 се укинува.

Член 47 се укинува.

11) Во Законот за ловот од 18 април 1949 година („Службен весник на НРМ“ бр. 10/49)

Член 51 и 52 се укинуваат.

Во член 53, став 1 во ред 1 се бришат зборовите „односно кривичните дела“, а во ред 4 се бришат зборовите „односно кривичните дела“.

Во член 54 се бришат зборовите кривичните дела и“.

12) Во Законот за сладководното рибарство од 5 јуни 1950 година („Службен весник на НРМ“ бр. 21/50)

Називот на Законот се изменува и гласи:

„Закон за рибарството.“

13) Во Законот за шумите од 26 октомври 1949 година („Службен весник на НРМ“ бр. 23/49)

Став 1 од член 51 се укинува.

III

14) Во Законот за заштита спомениците на културата и природните реткости од 31 март 1948 година („Службен весник на НРМ“ бр. 11/48)

Член 27 се изменува и гласи:

„За повреда прописите од член 3,4,5,6,7,11,12 и 13 од овој Закон учинителот ќе се казни со парична казна, а во потешки случаи со затвор до две години.“

Член 28 се укинува.

15) Во Законот за државните архиви од 3 јануари 1951 година („Службен весник на НРМ“ бр. 1/51)

Член 16 се изменува и гласи:

"Кој уништи, прикрива или направи неупотребни историско-архивски материјал или без претходно одобрение од надлежниот државен орган изнесе таков материјал во странство ќе се казни со затвор или со строг затвор до 5 години".

IV

16) Во Законот за државните службеници на Народна Република Македонија од 29 декември 1947 година ("Службен весник на НРМ" бр. 4/48) изменет и дополнет со Законот од 24 ноември 1948 година пречистен текст ("Службен весник на НРМ" бр. 40/48) и со Законот од 26 јануари 1949 година ("Службен весник на НРМ" бр. 4/49)

Точка 6 од член 20 се брише.

Став 1 од член 79 се изменува и гласи:

"По пресуда на редовен суд службата престанува кога службеникот биде осуден на казна што повлекува губиток на државна служба."

Во член 81 став 4 првата реченица се изменува и гласи:

"Престанокот на службата по пресуда од дисциплински суд настапува со денот на правосилноста на пресудата."

Во член 81а, став 2, ред 4 и 5 се бришат зборовите "редовен или;"

Член 2

Овој Закон влегува во сила од денот на неговото објавување во "Службен весник на Народна Република Македонија."

У. бр. 31

Скопје, 16 октомври 1951 година

Президиум на Народното собрание
на Народна Република Македонија

Секретар,
Мито Димитриовски, с.р.

Претседател,
Страхил Гигов, с.р.

Огласен дел

РЕГИСТРАЦИИ НА ПРИВАТНИ ЗАНАЕТЧИСКИ ДУКАНИ И РАБОТИЛНИЦИ

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 26869/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 507, рег. бр. 507, занаетчкиот дуќан под фирма: Кондурација, Исмаил Ибраим Адем со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Исмаил Ибраим Адем.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 26878 од 15-X-51 год. II—158—3094

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 26871/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 505, рег. бр. 505, занаетчкиот дуќан под фирма: Сарач, Ибраим Сали Демирша со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: сарачки изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Ибраим Сали Демирша.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 26870 од 15-X-1951 год. II—158—3095

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 26988/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 508, рег. бр. 509, занаетчкиот дуќан под фирма: Столар, Киро Спиров Димитров со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: столарски изработки и услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Киро Спиров Димитров.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 26989 од 15-X-1951 г. II—158—3096

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 594/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 226, рег. бр. 226, рег. бр. 226, занаетчкиот дуќан под фирма: Кондурација, Димитар Илиев Нешковски со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработка и поправка на кондури.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Димитар Илиев Нешковски.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 5565 од 10-VII-1951 год. II—139—2736

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола, бр. 4643/45 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 408, рег. бр. 408, занаетчкиот дуќан под фирма: Гребенар, Г'орѓи Николов Димитров со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: правење на гребни за влечење на волна.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Г'орѓи Николов Димитров.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 20941 од 15-IX-1951 г. II—135—2656

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 324/50 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 182, рег. бр. 182, занаетчкиот дуќан под фирма: Бербер, Александар Фиданов Касапов со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: берберски услуги.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Александар Фиданов Касапов.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 6648 од 27-VI-1951 г. II—139—2735

Врз основа дозволата од Поверен, за локална индустрија и занаетчиство на ГНО — Битола бр. 26444/51 год., записан е во регистерот на занаетчиските дуќани и работилници на страна 502, рег. бр. 502, занаетчкиот дуќан под фирма: Работилница за изработување на вештачки камења, Владимир Василев Клочко со седиште во град Битола.

Предмет на работата на дуќанот е: изработување на вештачки камења.

Фирмата ќе ја потпишува сопственикот Владимир Василев Клочко.

Од Поверен, за финансии на ГНО — Битола, бр. 26445 од 13-X-1951 г. II—157—3078

Содржина

Рег. бр.	Стр.
124	Закон за усогласување прописите за прекршоци од законите на Народна Република Македонија со Основниот закон за прекршоци 243
125	Законот за усогласување кривично-правните одредби од законите на Народна Република Македонија со Кривичниот законик — — — 248

Издава: Новинско издавачко претпријатие "Службен весник на Народна Република Македонија" — Скопје
у. "29 ноември". Одговорен уредник Петар Јаневски. Пошт. факс 51 Тел. 19-86. Чековна сметка при Народната банка — Скопје бр. 801-901702 Печатница "Гоце Делчев" — Скопје.